

**РЕФЕРАТ**  
**ЗА ИЗБОР И РЕ-ИЗБОР НА НАСТАВНИЦИ ВО НАСЛОВНО ЗВАЊЕ ВО ДОПОЛНИТЕЛЕН**  
**РАБОТЕН ОДНОС НА БИЗНИС АКАДЕМИЈАТА СМИЛЕВСКИ – БАС ЗА НАСТАВНАТА**  
**ОБЛАСТ ИТАЛИЈАНСКИ ЈАЗИК**

Со одлуката за формирање на Рецензиската комисија за избор на наставници во насловно звање во дополнителен работен однос на Висока стручна школа Бизнес Академија Смилевски - БАС Скопје, за наставната област Италијански јазик од 08.04.2016 година, определени сме за членови на Рецензиската комисија.

Со одлуката од Наставничкиот совет ги добивме документите кои беа наведени во конкурсот и по нивното проучување, Рецензиската комисија, во состав:

1. Проф. д-р Радица Никодиновска, професор на Филолошки факултет, Скопје при Универзитетот Св. Кирил и Методиј, Скопје;
2. Проф. д-р Александра Саржовска, професор на Филолошкиот факултет, Скопје при Универзитетот Св. Кирил и Методиј, Скопје;
3. Проф. д-р Мира Трајкова, професор на Филолошкиот факултет, Скопје при Универзитетот Св. Кирил и Методиј, Скопје.

има чест на Наставничкиот совет на БАС да му го поднесе следниов

**ИЗВЕШТАЈ**

**I. Преглед на пријавените кандидати**

На конкурсот за избор на наставници на БАС, објавен во Нова Македонија на 16.03.2016 година со рок за пријавување 8 дена од денот на негово објавување за наставната област Италијански јазик, пријавени се вкупно 2 кандидати:

- 1. Габриела Драшковиќ**
- 2. М-р Маја Милевска - Кулевска**

Од пријавените кандидати првиот кандидат не го исполнува законскиот услов за завршено минимум втор циклус на студии и со тоа неговата апликација нема да се земе во предвид. Вториот кандидат ги исполнува основните услови и воедно претходно ја има поминато постапката за хабилизација, притоа направен е и увид во неговите досегашни остварувања во БАС и врз на тоа во продолжение се дава приказ и оценка на остварувањата на кандидатот м-р Маја Милевска - Кулевска.

## II. Приказ на образовниот и кариерниот развој и на другите остварувања и компетенции на кандидатите

### 1. М-р Маја Милевска - Кулевска

#### А) Образовен развој

Маја Милевска – Кулевска е родена на 09.09.1980 година во Битола. Во 2003 година дипломира на Филолошкиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. Во 2011 година станува Магистер по филолошки науки на истиот факултет. Од декември 2012 до јануари 2013 година е Визитинг истражувач докторант на Филозофскиот факултет во Љубљана, Словенија. Од мај 2013 до јуни 2013 е Визитинг истражувач докторант на Филозофскиот факултет во Загреб, Хрватска. Од 2012 година па до денес е Докторант по методика на наставата по француски и италијански јазик на Филолошкиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.

Во текот на својот професионален развој бележи и одредени достигнувања, публикации, учество на проекти, семинари, презентации, членства и сл.:

- Јазичните компетенции и компаниската конкурентност, БАС, Битола 2012
- Примена на Заедничката Европска референтна рамка за јазиците во наставата по странски јазици, Филозофски Факултет Нови Сад, 2013.
- Местото на Заедничката Европска референтна рамка за јазиците во школскиот систем во Р.Македонија, Државен Универзитет Тирана, 2014.
- Придонесот на иновациите кон подобрување на компаниската конкурентност, БАС, Битола 2014.
- Проекти за изработка на наставни целини со поддршка на Меѓународната Франкофонска Организација ([www.crefeco.org](http://www.crefeco.org))
- Членство во Македонското Научно Друштво во Битола, Здружение на професори по француски и италијански јазик, Здружение на просветни работници, Македонска Асоцијација за квалитет во наставата по странски јазици
- Награда за особен придонес од Здружението на просветни работници
- Награда за најдобра практика од Националната Агенција за европски образовни програми и мобилност

#### Б) Кариерен развој

Кариерниот развој на м-р Маја Милевска – Кулевска се одвива според следнава хронологија:

Од септември 2003 до август 2006	Професор по француски јазик Гимназија Јосип Броз Тито – Битола (Булевар Први Мај бб Битола) ▪ Настава по француски како втор и трет странски јазик Бизнис или сектор Училишно образование
-------------------------------------	--

Од септември 2004 до денес	Директор за настава и професор по француски и италијански јазик Јазично студио ЛИНГВА Битола (ул.Маршал Тито бр.65/ <a href="http://www.lingua.mk">www.lingua.mk</a> )
-------------------------------	--

- Организација на наставата по странски јазици по ниво, во групи, по возраст и по времетраење
- Прецизно одредување на нивото на познавање на странски јазик согласно нивоата од Заедничката Европска референтна рамка за јазици од советот на Европа
- Редовен мониторинг на работата на професорите по странски јазици во рамките на учебната година
- Совети за самостојно учење согласно потребите и интересите на кандидатите
- Подготовка, организација и администрирање за испитите Чилс и Диталс по овластување на Универзитетот за странци од Сиена Италија, нивоа А1-С2.
- Подготовка за испитот по француски јазик Делф, нивоа А1-В2
- Тим лидер во проекти Erasmus+ KA1-KA2 во проекти за образование за возрасни
- Тим лидер во проекти EU IPA за поддршка на невработени лица и развој на нивните општи вештини
- Тим лидер во проекти EU IPA од областа на превод и толкување
- Организација и менаџмент на програмата Браинобраин според меѓународна франшиза.

Од септември  
2012 до денес

Лектор по италијански јазик и координатор за меѓународна соработка  
Високообразовна стручна школа Бизнес Академија Смилевски-Битола  
(ул.Довлеџик бб/ [www.bas.edu.mk](http://www.bas.edu.mk))

- Настава по италијански како втор странски јазик во рамките на изборни општо-образовни предмети
- Одговорно лице за Erasmus+ KA1-KA2 соработки од областа на високото образование
- Одговорно лице за меѓународна соработка со други високообразовни институции од странство

## **В) Авторски остварувања**

**Кандидатот ги има објавено следниве стручни и научни трудови:**

### **2012**

- „Креирање на дополнителен наставен материјал по француски јазик за државна матура за 6 земји членки на Крефеко“, Софија, април 2012.
- „Јазичните компетенции на менаџерите во рамките на компаниската конкурентност“, Прва научна конференција на Бас, ноември 2012.

### **2013**

- „Примена на Заедничката Европска Референтна рамка за јазиците во основно образование во Македонија“, Стуликон, Филозофски Факултет Загреб, мај 2013.
- „ПРОГРАМИТЕ ЗА ЕВРОПСКА МОБИЛНОСТ како придонес во одржливата компаниска конкурентност“, Втора научна конференција на Бас, ноември 2013.

- „Примена на Заедничката Европска референтна рамка за јазиците во неформалното образование во Македонија”, Научна конференција Јазици и култури низ времето, Филозофски Факултет Нови Сад, ноември 2013.

#### 2014

- „Местото на Заедничката Европска референтна рамка за јазиците во формалниот наставен процес во Македонија”, Прва франкофонска научна конференција, Филолошки Факултет во Тирана, март 2014.
- „Придонесот на иновациите кон подобрување на компаниската конкурентност”, Трета научна конференција на Бас, 2014.
- „Кариерен развој во воспитно-образовните институции во Р.Македонија”, Стручен симпозиум на Бас, април 2014.
- „Ко-анимација во наставата по странски јазици”, Бугарски весник за образовни истражувања и пракса, бр.5, Софија, 2014.
- „Примена на наставни целини за ниво В1/В2 во наставата во Македонија, Албанија и Ерменија: резултати” електронско франкофонско списание на Крефеко, Бугарија.

#### 2015

- „Книга LE FRANÇAIS AU SENS PROPRE” издадена од Меѓународната франкофонска организација со седиште во Софија, Бугарија, ноември 2015, група автори.

### III. Заклучок и предлог на рецензиската комисија

Врз основа на приказот на образовниот и кариерниот развој на кандидатот и неговите досегашни остварувања, особено во делот на изведувањето на наставата по предметот Италијански јазик на Бизнис академија Смилевски – БАС во изминативе години (што може да се воочи од семестралните евалвации направени од страна на студентите), како и врз основа на член 5 став 4 од Правилникот за критериумите и постапката за избор во наставни и соработнички звања на Бизнис академија Смилевски – БАС, кандидатот ги исполнува основите и посебните услови за избор во насловно звање за наставната област Италијански јазик.

Затоа Рецензиската комисија со задоволство му предлага на Наставничкиот совет на БАС, кандидатот м-р Маја Милевска Кулевска да ја ре-избере, односно избере во дополнителен работен однос, како наставник во насловно звање **Виш лектор** во наставната област Италијански јазик.

#### РЕЦЕНЗИСКА КОМИСИЈА

1. Проф. д-р Радица Никодиновска
2. Проф. д-р Александра Саржовска
3. Проф. д-р Мира Трајкова